

20192463848

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 87 став (22) од Законот за акцизите* („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19, 143/19 и 225/2019) министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ДИМЕНЗИИТЕ, ФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА АКЦИЗНАТА МАРКА, НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОДИГНУВАЊЕ НА АКЦИЗНИТЕ МАРКИ, СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА ПОДИГНАТИ, ИСКОРИСТЕНИ И ВРАТЕНИ АКЦИЗНИ МАРКИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАЧИНОТ НА ВРАЌАЊЕ НА НЕИСПРАВНИ, НЕИСКОРИСТЕНИ И ОШТЕТЕНИ АКЦИЗНИ МАРКИ, КАКО И НАЧИНОТ НА УНИШТУВАЊЕ НА АКЦИЗНИТЕ МАРКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат димензиите, формата и ознаките на акцизната марка, начинот на пријавување и подигнување на акцизните марки, содржината на извештаите за подигнати, искористени и вратени акцизни марки и потребната документација, начинот на враќање на неисправни, неискористени и оштетени акцизни марки, како и начинот на уништување на акцизните марки.

Член 2

(1) Акцизните марки со кои се обележуваат тутунските производи и течноста за полнење на електронски цигари кои се произведуваат или увезуваат на акцизното подрачје треба да имаат испечатени посебни ознаки и сериски број.

(2) Содржината на посебните ознаки за означување на акцизните марки со кои се обележуваат тутунските производи и течноста за полнење на електронски цигари е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) При изработка и печатење на акцизните марки од член 2 на овој правилник се вградуваат заштитни елементи и сигурност на автентичноста.

(2) Заштитните елементи се вградуваат во хартијата, холограмот и при печатењето на акцизната марка и тоа:

- 1) дел се нескриени и видливи со голо око;
- 2) дел се полускриени и видливи со помошни средства и
- 3) дел се скриени и невидливи, кои можат да се распознаат само со користење на специјални уреди или инструменти.

Член 4

(1) За обележување на тутунските производи како цигари, пури, цигарилоси, тутун за пушење, несогорлив тутунски производ, тутун за водено луле, тутун за шмркање, тутун за цваќање и течност наменета за полнење на електронски цигари се користат пет типа на акцизни марки Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4 и Тип 5.

(2) Акцизните марки од Тип 1, Тип 2 и Тип 3 содржат холограмска лента со ширина од 5 мм вертикално поставена на левата страна од акцизната марка, заштитни ознаки со сериски број, податоци за број на пушачки единици во пакувањето или тежина изразена во грамови или зафатнина изразена во милилитри течност за полнење на електронски цигари.

(3) Акцизните марки од Тип 4 и Тип 5 содржат холограмска лента со ширина од 5 мм вертикално поставена на левата страна од акцизната марка и заштитни ознаки со сериски број.

(4) Акцизните марки од Тип 1 и Тип 4 се со ширина 44 мм и висина 20 мм, се изработуваат од бездрвна хартија во правоаголна форма и се користат за обележување на сите видови тутунски производи.

(5) Акцизните марки од Тип 2 се со ширина 36 мм и висина 15 мм, од Тип 3 и Тип 5 се со ширина 44 мм и висина 15 мм, се изработуваат од бездрвна самолеплива хартија во правоаголна форма и се користат за обележување на сите видови тутунски производи освен цигари.

(6) Формата и содржината на акцизните марки од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) Пријавата за планирани количини на акцизни марки за обележување на цигари се поднесува од 1 до 10-ти во месецот за планирани количини за наредниот месец. Пријавата се поднесува во електронска форма преку компјутерскиот систем на Царинската управа.

(2) Пријавата за планирани количини на акцизни марки за обележување на пури, цигарилоси, тутун за пушење се поднесува од 1 до 10-ти во месецот за планирани количини за наредниот месец. Пријавата се поднесува во електронска форма преку компјутерскиот систем на Царинската управа.

(3) Пријавата за планирани количини на акцизни марки за обележување на несогорлив тутунски производ, тутун за водено луле, тутун за шмркање, тутун за цвакање и течност наменета за полнење на електронски цигари се поднесува од 1 до 10-ти во месецот за планирани количини за наредниот месец. Пријавата се поднесува во електронска форма преку компјутерскиот систем на Царинската управа.

(4) Акцизните марки за обележување на пури, цигарилоси, тутун за пушење, тутун за водено луле, тутун за шмркање, тутун за цвакање и течност наменета за полнење на електронски цигари, се издаваат во пријавените количини.

Член 6

Барање за подигнување на акцизни марки се доставува во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа. Во барањето се внесува податокот за бројот на пријавата за планирани количини на акцизни марки, податокот за бројот на одобрената гаранција за обезбедување на акцизен долг за акцизни марки и количината на акцизни марки која се подига.

Член 7

(1) Акцизната марка се лепи на поединечното пакување под целофанската или друга просирна обвивка, така што ќе биде видлива, на начин што при отворањето на пакувањето трајно ќе се оштети. На оригиналните пакувања на пури, цигарилоси, тутун за пушење, тутун за водено луле, тутун за шмркање, тутун за цвакање и течност наменета за полнење на електронски цигари, кои не се обвиткани со целофанска или друга просирна обвивка, акцизната марка може да биде залепена непосредно на пакувањето, на начин што при отворањето на пакувањето трајно ќе се оштети.

(2) Лепењето на акцизните марки за обележување на пури, цигарилоси, тутун за пушење, тутун за водено луле, тутун за шмркање, тутун за цвакање и течност наменета за полнење на електронски цигари доколку не може да се направи машински, може да се врши рачно во царински или акцизен склад, а по претходно одобрение од надлежен царински орган.

(3) Акцизните марки се лепат редоследно, според посебните ознаки и серијата.

(4) За обележување на тутунски производи и течноста за полнење на електронски цигари може да се користат само неоштетени акцизни марки.

(5) Акцизните марки кои се оштетени при постапувањето со нив, производителот или увозникот треба да ги предадат на надлежниот царински орган залепени на посебен табак хартија.

(6) За оштетени акцизни марки се сметаат само акцизни марки на кои е видлив серискиот број на акцизната марка. Во спротивно се сметаат за трајно оштетени.

(7) Неискористените акцизни марки и оштетените акцизни марки се предаваат на надлежниот царински орган заедно со извештајот за подигнати, искористени и вратени акцизни марки.

(8) Во случај кога подигнатите акцизни марки се неисправни како резултат на грешка или оштетување настанати во процесот на нивното печатење, држателот на акцизен склад или увозникот до надлежниот царински орган во утврдените рокови во член 87 став (13) од Законот за акцизите, поднесуваат барање за замена на неисправни акцизни марки при што ги приложуваат неисправните акцизни марки кон барањето.

Член 8

Кон барањето од член 87 став (14) од законот треба да се поднесе следната документација:

- образложение на причините заради кои не може да се изврши навремена испорака на тутунските производи или течност за полнење на електронски цигари;
- договор склучен со странскиот добавувач на тутунски производи или течност за полнење на електронски цигари и
- изјава од странскиот добавувач за причините заради кои не може да се изврши навремена испорака на тутунските производи или течноста за полнење на електронски цигари.

Член 9

(1) Во извештајот за подигнати, искористени и вратени акцизни марки се наведени количините на искористени, оштетени, изгубени и неискористени акцизни марки.

(2) Извештајот за подигнати, искористени и вратени акцизни марки се поднесува во електронска форма преку компјутерскиот систем на Царинската управа.

Член 10

Уништувањето на акцизните марки се врши со спалување или со сечење на ситни делови на начин акцизните марки да бидат целосно неупотребливи.

Член 11

Одредбата од член 5 став (3) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 1 декември 2019 година.

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-10887/1
29 ноември 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Нина Ангеловска**, с.р.

ПРИЛОГ 1


ПОСЕБНИ ОЗНАКИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА АКЦИЗНИ МАРКИ

Ознака	Вид на акцизно добро
C	Цигари
G	Пури
L	Цигарилоси
R	Фино сецкан тутун за виткање цигари
M	Тутун за пушење и Тутун за водено луле (тутун за наргиле)
O	Тутун за шмркање и Тутун за цвакање
H	Несогорлив тутунски производ
E	Течност за полнење на електронски цигари

ПРИЛОГ 2

АКЦИЗНИ МАРКИ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ И ТЕЧНОСТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ЦИГАРА


Тип 1 - (димензија 44 мм x 20 мм)




Тип 2 - (димензија 36 мм x 15 мм) - самолепливи



Тип 3 - (димензија 44 мм x 15 мм) - самолепливи



Тип 4 - (димензија 44 мм x 20 мм)



Тип 5 - (димензија 44 мм x 15 мм) – самолепливи

